

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ



КОНКУРС

**за запишување студенти на прв циклус
студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје во учебната 2016/2017 година**

**Скопје, јуни
2016**

Во согласност со член 110 Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Владата на РМ за бројот на студентите за запишување во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2016/2017 година, (бр. 42-4317/1 од 1 јуни 2016 година), Одлуката на Владата на РМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2016/2017 година (бр. 42-4319/1 од 7 јуни 2016 година) и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-212/6, донесена на 202. седница одржана на 22.2.2016 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година

На факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува универзитетска диплома, во учебната 2016/2017 година може да се запишат следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	редовни во државна квота	износ на надоместок (во евра)	редовни со кофинансирање	износ на ко- финанси- рање (во евра)	вонредни	износ на ко- финансирање за вонредни сту- денти(во евра)	вкупен број на студенти
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (8 семестри)	450	200	295	400	100	400	845
• катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици	40		40		10		90
- македонски јазик	40		40		10		90
• македонска книжевност и јужнословенски книжевности	40		30		10		80
• катедра за албански јазик и книжевност	50		30		5		85
- албански јазик и книжевност - наставна насока	20		10		5		35
- албански јазик - преведување и толкување немајчин	15		10			-	25
- албански јазик - преведување и толкување мајчин	15		10			-	25
• катедра за турски јазик и книжевност	30		20		10		60
- турски јазик и книжевност - мајчин	15		10		5		30
- турски јазик и книжевност - немајчин	15		10		5		30
• катедра за романски јазици и книжевности	40		20		10		70
- француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво)	20		10		5		35
- романски јазик	10		5		3		18

	Студиската програма нема да се активира						
- шпански јазик ¹							
• катедра за славистика	30		20		15		65
- руски јазик (почетно ниво)	10		10		5		25
- полски јазик (почетно ниво)	10		5		5		20
- чешки јазик (почетно ниво)	10		5		5		20
• германски јазик и книжевност	40		20		15		75
• англиски јазик и книжевност	50		50		20		120
• општа и компаративна книжевност	20		5		5		30
• катедра за преведување и	90		50			-	140

толкување ²	кандидатите треба да приложат потврда за познавање на двата странски јазика, за првиот странски јазик – ниво B1 , а за вториот странски јазик – ниво A2 .						
- англиски јазик/француски јазик - англиски јазик/германски јазик	30		30			-	60
- француски јазик/англиски јазик - француски јазик/германски јазик	30		10			-	40
- германски јазик/англиски јазик - германски јазик/француски јазик	30		10			-	40
• италијански јазик и книжевност	20		10			-	40

¹ **студиската програма ќе се активира доколку се исполнат условите за одвивање на наставно-образовниот процес на овие студии**

² **кандидатите треба да приложат потврда за познавање на двата странски јазика, за првиот странски јазик – ниво **B1**, а за вториот странски јазик – ниво **A2**.**

II. Услови и критериуми за запишување

1. Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на академски и на стручни студии) на факултетите имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во првиот уписан рок не се пријават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од претходниот став, право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

На прв циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое положило државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

исклучок, под услови кои ги утврдува факултетот, на студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

2. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

3. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Рангирањето на кандидатите од претходниот став ќе се врши според успехот од претходно завршеното високо односно вишо образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умеењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите.

Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.

4. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:

а) студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;

б) студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.

5. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%.**

- a.1. На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование, бодирањето се врши на следниов начин:**
- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

- a.2. **За кандидатите кои полагаале државна матура во учебната 2014/2015 и во учебната 2013/2014 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

За трите екстерни предмети:

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20.
- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за трите екстерни предмети.

За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **соодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со **коэффициент 1,2**.
- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **несоодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коэффициент 0,8.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени за соодветен**, односно **4 поени за несоодветен интерен предмет**.

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 3. **За кандидатите кои полагаале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

За двата екстерни предмета:

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за соодветниот предмет поделен со 20.
- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **20 поени** за двата екстерни предмета.

За двата интерни предмета:

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коэффициент 1,6.
- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се несоодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коэффициент 1.

Вака добиените производи се собираат.

По оваа основа можат да се добијат **најмногу 16 поени** за два соодветни, **13 поени** за еден соодветен и еден несоодветен и **10 поени** за два несоодветни предмета.

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коэффициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 4. **За кандидатите кои полагаале училишна матура или завршен испит** по завршено средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот постигнат при полагањето носи најмногу 20 поени и се врши на следниов начин:

- Оценките од предметите кои се полагаат на училишната матура односно завршниот испит се множат со коэффициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени**.

Оценката добиена на проектната задача се множи со коэффициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

- a. 5. **За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година** и не полагаале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.a.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог 3) се дели со бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за двата предмета.

По објавувањето на резултатите од проверката на знаењата и умеенјата, кандидатите имаат право на приговор,

во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Кандидатите имаат право на увид во тестовите.

- в) На Педагошкиот и на Природно-математичкиот факултет (наставни студиски програми) се врши претселекција на кандидатите по пат на интервју, која не се бодира. Кандидатите се рангираат согласно точките 5.a.1 и 5.a.2 од Конкурсот.
- г) При конкурирање на студиската програма *преведување и толкување* на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, покрај другите документи, кандидатите треба да приложат потврда за познавање на двата странски јазици за соодветната студиска програма, според заедничките рамништа на Заедничката европска референтна рамка за јазици, и тоа, за првиот странски јазик – ниво B1, а за вториот странски јазик – ниво A2.

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет на факултетот формира Конкурсна комисија, а Архитектонскиот факултет и факултетите од областа на уметностите формираат и комисији за проверка на знаењата и умењата.
2. За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска конкурсна комисија. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување. Универзитетската конкурсна комисија донесува Упатство за реализација на Конкурсот.
3. Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисији на одделните факултети.
4. Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од средното образование (среден успех), и резултатите од проверката на знаењата и умењата, на студиските програми каде што таа се спроведува.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.

5. Факултетите на кои по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор односно во трет уписан рок.

IV. Запишување студенти во државна квота

1. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од **200 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ.

Плаќањето на надоместокот, по правило, се врши во две еднакви рати, при запишувањето на зимскиот, односно летниот семестар.

Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите кои го задржуваат статусот на редовни студенти во државната квота согласно со Статутот на УКИМ, го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

2. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.
3. Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2016/2017, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.
4. Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:
 - деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;
 - лица од прв и втор степен на инвалидност;
 - воени инвалиди и
 - лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

V. Запишување студенти со кофинансирање на студиите

1. На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од **400 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VI. Запишување вонредни студенти

1. На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и се вработени, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од **400 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

Надоместокот од став 2 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2 (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

VII. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува најмногу до **20%** од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање) утврден на ниво на студиската програма. За одделни факултети, односно студиски програми се утврдени квоти за запишување странски државјани и нивниот број е даден во Прилог 4 од Конкурсот.

2. Школарината за странските државјани во учебната 2016/2017 година е дадена во Прилог 5.

3. Селекцијата на кандидатите се врши според соодветноста на претходно завршеното средно образование во однос на студиската програма за која се пријавуваат и според успехот од средното образование.

Селекцијата на кандидатите кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите, се врши со проверка на знаењата и умењата (II/5.6).

4. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, заверен превод на изводот од матичната книга на родените и уверение за здравствената состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

5. При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

6. Странските државјани – студенти на Универзитетот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

7. За кандидатите странски државјани кои немаат познавања на македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик.

Подготвителната настава се организира во траење од по три месеци интензивен курс во зимскиот и во летниот семестар и се реализира според посебна програма изготвена за таа цел.

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите - слушатели.

По успешно завршување на подготвителната настава и полагање на завршниот тест, кандидатите добиваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертификарање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, со што стекнуваат право за пријавување за запишување на Универзитетот во наредната учебна, 2016/2017 година.

Детални информации за полагањето на тестот по македонски јазик како странски јазик, како и за пријавувањето и потребните документи за следење на подготвителната настава за изучување на македонскиот јазик (пријавен лист, уплата на надоместоци, жиро-сметка, и др.) ќе бидат содржани во посебно соопштение објавено од ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Соопштението ќе биде достапно и на интернет-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје www.ukim.edu.mk.

б) Државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

Селекцијата на кандидатите од точка 1, на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите се врши со проверка на знаењата и умењата (II/5.6).

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, изнесува денарска противвредност од **400 евра** за една учебна година (како за кандидатите од глава V).

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство.

VIII. Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ

1. Кандидатите со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија. За овие кандидати бодовите од вкупниот успех од средното образование се добиваат согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените поени се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени**. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.
2. Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија согласно точката 5.а.1 од Конкурсот.
3. Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што не се полага државна матура се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до 10% од државната квота.

Сите кандидати од глава VII точка а и точка б.1. се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во роковите утврдени со Конкурсот. Кандидатите од глава VII точка б.2. и глава VIII се пријавуваат на соодветниот факултет.

IX. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2016/2017 година дополнително може да се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од **10%** од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.
2. На високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница може да се запишуваат само во редовните квоти.

3. Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

X. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	18. и 19.8. 2016	5.9.2016	15.9. 2016
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)	23.8. 2016	6.9. 2016	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	25.8. 2016	9.9. 2016	
Запишување на кандидатите	29 и 30.8. 2016	13 и 14.9. 2016	16.9. 2016

Забелешка:

По реализацијата на првиот уписан рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписан рок во учебната 2016/2017 година.

XI. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (образец A1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплата:
 - 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата, односно
 - 500 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет
 - 1000 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети на Архитектонскиот факултет, Факултетот за музичка уметност и Факултетот за ликовни уметности, односно 1500 денари на Факултетот за драмски уметности

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава VI, точка 3.

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на

студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ,

(да се наведе факултетот - носител на студиската програма), на жиро-сметката 10000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

Составен дел на Конкурсот се:

Прилог 1 - Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат државна матура во учебната 2014/2015 и учебната 2013/2014 година

Прилог 2 - Листа на екстерни предмети и интерни предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на

студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура во заклучно со учебната 2012/2013 година Прилог 3 - Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/08 година и не полагале државна матура
 Прилог 4 - Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2016/2017 година

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура во учебните 2015/2016, 2014/2015 и 2013/2014 година

1. За сите кандидати **задолжителен екстерен испит** е предметот: **македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.**
2. **Прв изборен екстерен испит за кандидатите со гимназиско образование** и со средно стручно образование е **предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или естетика/филозофија.**
3. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

факултет	втор изборен екстерен	изборен интерен
Филолошки факултет „Блаже Конески“	без ограничување	без ограничување

Прилог 2

Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

1. **ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.**
2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Филолошки факултет „Блаже Конески“	за сите студиски програми	за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: странски јазик, математика (основно ниво) за кандидатите од средно уметничко образование:	еден предмет според образованиот профил на кандидатот

Прилог 3

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура

студиска програма	прв предмет	втор предмет
Филолошки факултет „Блаже Конески“		
македонски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
македонска книжевност и јужнословенски книжевности	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
албански јазик и книжевност (наставна)	албански јазик и литература	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
албански јазик и книжевност (преведување и толкување – мајчин)	албански јазик и литература	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
албански јазик и книжевност (преведување и толкување – немајчин)	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
турски јазик и книжевност (наставна насока (мајчин)	турски јазик и литература	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
турски јазик и книжевност наставна насока (немајчин)	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
руски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	руски јазик или странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
полски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
англиски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	англиски јазик
германски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	германски јазик
италијански јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	италијански јазик или странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)

студиска програма	прв предмет	втор предмет
француски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	француски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
романски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
шпански јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
преведување и толкување - англиски јазик - германски јазик - француски јазик	англиски јазик германски јазик француски јазик	германски или француски јазик француски или англиски јазик англиски или германски јазик
општа и компаративна книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)

Прилог 4

Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2016/2017 година

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	надвор од квота - број на студенти	износ на годишна школарина (ЕУР)
Филолошки факултет „Блаже Конески“	20% од вкупниот број студенти	2000

Забелешка:

На факултетите, односно студиските програми, кои не се содржани во табелата, странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, најмногу до 20% од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање), утврден на ниво на студиската програма, а школарината за студирање изнесува 2000 евра годишно.

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
<http://www.ukim.edu.mk>